



Република Северна Македонија  
Агенција за катастар на недвижности

ДО: Општина Студеничани

ПРЕДМЕТ : Известување за дигитално преклопување

Врска: Постапка преку е-урбанизам за УП (чл. 58 ст. 2) со број 43544

Ваш УП1-10-13/4 од 05.07.2022 год.

Наш бр. 0939-10399/1 од 06.07.2022 год.

Бр. \_\_\_\_\_  
Дата: \_\_\_\_\_, Скопје

0939-10399/2

Република Северна Македонија  
Агенција за катастар на  
недвижности

Трифун Хаџи Јанев бр.4  
1000 Скопје,  
Република Северна Македонија  
Тел. (02) 3204 800  
Факс: (02) 3171 668  
Е-пошта: info@katastar.gov.mk  
Сайт: www.katastar.gov.mk

Почитувани,

До Агенцијата за катастар на недвижности, инициравте постапка за дигитално преклопување на податоците од Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела со намена А1.5 - станбени куќи во состав на селски стопански двор, КОМаркова Сушица, Општина Студеничани, изработен од дооел „НИМАЕР“ – Струга –д.е. Скопје со тех. бр. 03-129/22 од јуни 2022 година, со податоците од катастарскиот план, врз основа на член 62 став 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20).

Агенцијата за катастар на недвижности изврши споредување на графичкиот прилог во векторски формат (*UP\_A1.5 MS DWG.dwg* со датум на прикачување на е-урбанизам од 31.05.2022 год.), со податоците од катастарскиот план за КО Маркова Сушица и утврди дека се исполнети услови за давање позитивно мислење за доставениот УП.

Од доставената документација, **Потврда за одобрување на Урбанистички проект** со бр. 10-13/3 од 05.07.2022 година издадена од Општина Студеничани и извршеното споредување со податоците од катастарскиот план за КО Маркова Сушица, Агенцијата за катастар на недвижности Ви доставува извештај од извршеното дигитално преклопување на податоците од приложениот УП, со податоците од катастарските подлоги за КО Маркова Сушица.

**Прилог:** Извештај од извршено дигитално преклопување.

**Напомена:** Согласно член 52 став 6 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20) “Донесениот план, донесувачот го внесува во Графичкиот регистар на градежното земјиште

Место за Дигитални потписи

Изработил

Контролирал

Одобрил

Согласен

Директор



Република Северна Македонија  
Агенција за катастар на недвижности



во рок од пет дена од извршеното дигитално преклопување на урбанистичкиот план со катастарскиот план согласно со членот 53 од овој закон.”

Со почит,

Изработил: Биљана Бабунска Петровска, соработник

Контролирал/Одобрил: м-р Билјана Ајтарска, в.д. раководител на одделение

Директор

м-р Борис Тунцев



Место за Дигитални потписи

Изработил

Контролирал

Одобрил

Согласен

Директор